

"СВЕТСКИОТ ТРГОВСКИ СИСТЕМ" НА ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ КАКО УЧЕБНИК

Неодамна во Даут-паши-ниот амам беше промо-вирана книгата "Свет-скиот трговски систем", пот-пишана од авторот Зоран Јо-левски, професор на Европ-скиот универзитет (ФОН). За неа, за нејзиното значење, како и за самиот автор, говореше господинот Срѓан Керим, дол-гогодишен пријател на авторот Јолевски.

КНИГА ЗА СЕВКУПНИОТ НАШ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ОПУС

Промоторот своето изла-гање го презентираше во три дела, најпрво зборувајќи за личноста на Јолевски, како тој ја доживеал во годините од кога почнале да соработуваат, потоа кажа нешто и за самата исклучителна тема, како што е, светскиот трговски систем и на крајот за самата книга.

■ Пишува:
Милева ЛАЗОВА

ПРОМОВИРАЊЕ

"Често пати во Македонија, во нашето секојдневие - ис-такна господинот Керим - гле-даме сè, но најмалку ги гле-даме луѓето и личностите. Тоа се оправдува со обврските, со работењето, со техниката која го следи денешниот наш на-чин на живеење. Но, тоа не може да биде оправдување да не ги гледаме луѓето со кои работиме и создаваме или не-создаваме она што ни е об-врска. Зоран Јолевски го за-познав како млад дипломат во Министерството за надвореш-ни работи на Република Маке-донија, каде што соработував-ме. Кај него видов желба да се изградува самиот себе си како личност и како стручно лице да ја совлада таа материја за да може да гради добра др-жавна кариера. Тоа зборува за сериозноста и за чувството на одговорност на еден човек. Магистрира и докторира неза-бележано".

Продолжувајќи со промо-цијата, господинот Керим до-даде дека најголемата сила во светот - САД, откако постои и

до ден денес единствена рабо-та во која се колне е светската трговија и не ја испушта. И тоа не е случајно. Искуството на САД ни покажува на сите дека најголемите војни во светот се воделе токму околу освојува-њето на трговските патишта. За него, најстар занает на луѓето, првата работа која почнале тие да ја вршат откако се ци-вилизирале била трговијата, а на тој начин почнала и кому-никацијата меѓу луѓето.

"Тоа почнало токму на на-шето поднебје, на Медитера-нот чиј составен дел сме ние и историски и цивилизациски. И

не е случајно што најтешко беше во светскиот економски поредок, во повоените период по Втората светска војна, да се изгради светската трговска организација. Во 1948 година во Хавана почнале преговорите за формирање светска трговска организација, за тој процес да трае речиси пет децении. То-гаш е завршено само со пот-пишување на спогодбата, до-дека неговите институционал-ни столбови се три органи-зации: Меѓународниот монета-рен фонд, Светската банка и Светската трговска организа-ција. Севкупниот процес на

институализација на меѓуна-родните односи во последните 60 години е фокусиран на ос-новањето и функционирањето на овие организации. Токму затоа, да се има во Македонија на македонски јазик една вак-ва книга е нешто несекојднев-но, а исклучително важно во стручниот опус, во македон-ската литература, не само за оние кои се занимаваат со

оваа проблематика туку за севкупниот наш интелекту-ален опус. Триесет и пет години се занимавам со оваа проб-лематика и можам да кажам дека прв пат на македонски јазик добиваме едно сеоп-фатно, стручно, издржано, ар-гументирано дело кое ќе влезе дефинитивно во нашата еко-номска литература", објасни господин Керим.

ПОЛЗА

За него ова дефинитивно е книга која може да биде од-личен учебник. Промоторот Керим, говорејќи за вредноста на книгата на Јолевски, се врати наназад неколку века, потенцирајќи дека најстарата школа која живее во нашите глави веќе 2.000 години оп-станала, меѓу другото, не само поради верата на луѓето, туку и поради учениците и след-бениците на Христа, кои тоа го пренесувале преку евангели-јата. Така, на сите млади луѓе Јолевски со оваа книга им при-редил можност да се запоз-наат со нешто што е, пораз-лично од она што досега го слушнале или го прочитале.

"Од самата книга се гледа - вели господинот Керим - дека авторот има акумулирано ог-ромно знаење од оваа област и со тоа тој влегува дефини-тивно во светот на експертите, кои ги надминуваат нашите национални граници. Влегува-њето на Македонија во Свет-ската трговска организација и нејзиното полноправно член-ство нераскинливо е поврзано со личниот придонес на Зоран Јолевски. Значи, имаме еден добар учебник кој на гене-рации ќе им биде од полза".

Искуството на Америка на сите ни покажува дека најголемите војни во светот се воделе токму околу освојувањето на тр-говските патишта.

"Триесет и пет години се занимавам со оваа проблематика и можам да кажам де-ка прв пат на македонски јазик добиваме сеопфатно, стручно, издржано, аргументи-рано дело, кое дефинитивно ќе влезе во на-шата економска литература", објасни гос-подин Керим.